



"Симболичниот шеф на државата" нè потсети на улогата на мускетарот од 1991 година, кој ни стави петка за Уставот оти сме биле доблесни, цивилизирани итн. Меѓутоа, десет години подоцна, во 2001 година, повторно се прошета низ Македонија, оставајќи ни длабока трага, како што вели Црвенковски "за воспоставување стабилност и мултиетнички соживот".

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

# "МУСКЕТАРОТ" ЈА ЗАСЕНИ 15-ГОДИШНИНАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕТО НА УСТАВОТ НА

**С**о доделувањето орден на д-р Роберт Бадентер, во моментот "нај-осамениот тип" во земјава, претседателот на државата, Бранко Црвенковски, направи мал, но епохален чекор за Република Македонија, потсетувајќи нè дека сè уште е политички жив и сè уште нè претставува во странство и во границите на фиरोмираната и напатена државичка. Иако некои се обидуваат да го минимизираат и да му спакуваат импичмент, сепак тој покажа дека е скован од жилаво, што би рекол нашиот паталец од "коњско месо".

Сепак, со овој потег "симболичниот шеф на државата" нè потсети на улогата на мускетарот од 1991 година, кој ни стави петка за Уставот оти сме биле доблесни, цивилизирани итн. Меѓутоа, десет години подоцна, во 2001 година, повторно се прошета низ Македонија, оставајќи ни длабока трага, како што вели Црвенковски "за воспоставување стабилност и мултиетнички соживот".

Поради сè ова, 15-годишнината од прогласувањето на Уставот на независна и суверена Република Македонија мина во длабока сенка на овој настан, при што одбележувањето на годишнината се сведе на еден собраниски свечен прием и на потрошени неколку бутилки виски,

## РМ

пиво и друг жесток пијалак. Без малку станува збор за некоја држава во Африка, која живее во ритамот на црнечките тапани, а не во прегратките на Европа, која се обидува да нè европеизира и да нè сфати зошто толку сме "глупави" и од сè правиме фешта, па така лесно ги забораваме значењата на годишнините и историските настани.

Во контекст на ова, 15-годишнината на Уставот беше во сенка на Бадентеровите заслуги.

"Од особено значење е работата на Бадентер како претседател на Арбитражната комисија на Европската заедница, која го потврди правото на Република Македонија за независност и меѓународно признавање и го афирмираше принципот за неповредливост на границите на земјите кои произлегоа од поранешната југословенска федерација. Подоцна, во 2001 година, Роберт Бадентер даде многу значаен придонес во напорите за градење на демократијата, заштитата на човековите права, воспоставувањето на мултиетничкиот

соживот и владеењето на правото во Република Македонија", потенцира шефот на државата, Бранко Црвенковски во своето обраќање на 15-годишнината од донесувањето на Уставот на РМ.

Претседателот Црвенковски истакна дека во 1991 година македонското Собрание ја исполни задачата, која му ја довери мнозинството граѓани, кои јасно ја изразија својата волја на референдумот од 8 септември истата година.

Инаку, македонскиот Устав беше донесен со акламација во Собранието на 17 ноември 1991 година. Мнозинскиот дел од албанската етничка заедница го бојкотираше референдумот, а пратениците Албанци во Собранието не го поддржаа новиот Устав. Десеттина години подоцна, Уставот беше дополнет или значително сменет, бидејќи по конфликтот во 2001 година и по потпишувањето на Рамковниот договор реалноста покажа како лесно се продава Уставот, кој во 1991 година Бадентер го оцени како најдемократски од земјите кои се издвоија од поранешната ЈУ држава. На тој начин се продадоа националните интереси на македонскиот народ, кој цели 15 години докажува дека постои, а некои во земјава го продаваат или го предаваат.